



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	8 Јули 2019 година Службен гласник број 11 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил:prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСХОД НА
ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ
ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“-
ПРИЛЕП, БР.02-125/8 ОД 22.02.2019
ГОДИНА

1 Одлуката за давање согласност на Одлуката за расход на основни средства на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, бр.02-125/8 од 22.02.2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/1
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со ствари во државна сопственост ("Службен весник на РМ" бр.78/15, 106/15 и 153/15) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 08.07.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на Одлуката за
расход на основни средства на ЈОУ
Дом за стари лица „Киро Крстески-
Платник“-Прилеп, бр.02-125/8 од
22.02.2019 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката за расход на основни средства на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, бр.02-125/8 од 22.02.2019 година.

член 2

Одлуките да се достави до ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2397/2
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ПОДДРШКА НА РЕГИОНАЛНАТА
ЗАНАЕТЧСКА КОМОРА-ПРИЛЕП

1. Проектот за поддршка на Регионалната занаетчиска комора-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/2
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски



Предлог проект за поддршка на

Регионалната занаетчиска комора – Прилеп

јули, 2019 година

Вовед

Занаетчиството е значајна стопанска гранка која има свое влијание врз пазарната економија, бидејќи генерира вработеност и економски раст. Занаетчиството е гранка која нуди перспектива за развој и поддршка на локалната економија, како и можности за вработување на невработените лица преку започнување на мали бизниси.

Во минатото занаетчиството претставувало основен извор на егзистенција за многу севемејства и основен начин на снабдување со одредени производи. Македонските занаетчиски производи биле на добар глас и тие, освен на локалните, се продавале и на пазарите низ Европа и во Мала Азија. Во Македонија биле развиени бројни занаети: кожарскиот, златаро-кујунџискиот, казанџискиот, ковачкиот, калајџискиот, столарскиот, ткајачкиот, лончарскиот, самарџискиот, сарачкиот и многу други занаети. Исто така, било развиено и домашното занаетчиство, односно изработката на домашни ракотворби. Уште пред Втората светска војна, поради развитокот на индустријата и увозот на индустриски производи кои биле поквалитетни, естетски подотерани и поевтини, многу занаети исчезнале, а овој тренд продолжил и во периодот потоа. Сепак, по Втората светска војна, стопанството на Македонија се карактеризирало со широко застапена занаетчиска дејност, која задоволувала голем дел од широката потрошувачка на населението. Покрај постоечките стари занаети кои се одржуваат во мал број, се појавуваат и нови, модерни занаети, пред сè услужни, како што се: електричарски, молерофарбарски, автомеханичарски, автолимарски, автоелектричарски, ролопластичарски, ТВ и аудио сервиси, сервиси за поправка на електрични куќни апарати, фризерски, козметичарски и др. Традиционално, занаетчиството се карактеризира со мал обем на дејност во одделни дуќани или занаетчиски претпријатија, со рачна работа, а исклучок прават добро опремените и организирани сервиси на странски и на домашни фирми.

По осумдесеттите години на минатиот век занаетчиството претрепува квалитативни промени кои го претворија во мало стопанство во приватен и во општествен сектор. Но, и

покрај тоа, терминот занаетчиство остана. Така, статистички, во Македонија во 1984 година биле регистрирани 91 „занаетчиска организација“ со 6.944 вработени, а во „малото приватно стопанство“ 11.882 занаетчиски дуќани со вкупно 19.479 сопственици и вработени. Во текот на 1993 г. бројот на занаетчиските претпријатија се зголемува до 713 со 6.701 вработен и во наредниот период бројот на вработените, пред сè во производното занаетчиство, се зголемува.

Денес многу мал дел од старите занаети опстојуваат и занаетчиството се фокусира претежно на услужни дејности и изработки кои се во духот на современиот начин на живот и функционирање на стопанството. За жал и бројот на современите занаетчи е во опаѓање и на пазарот се чувствува голем недостаток од квалификувани занаетчи кои би одговорице на денешните потреби.

Занаетчиството во Општина Прилеп¹

Првите податоци за занаетчиството во Прилеп датираат од XII и XIII век и се поврзуваат со одржувањето на панаѓурот во Варош, на местото викано Панаѓириште. Од крајот на XII па сè до почетокот на XIX век Прилеп важел за голем трговско-занаетчиски центар во Македонија. Покрај стоката што доаѓала отстрана, свои производи продавале и домашните занаетчи. Во турските пописни дефтери од средината на XV век постојат податоци дека имало 2 муслимански маала со неколку занаетчи и 20 христијански маала со околу 400 жители, а некои од нив името го добивале според најстариот занаетчија којшто живеел во него. Во XVII век се зголемил бројот на занаетчи и според податоците од Трескавичкиот кодик од крајот на XVIII век, во кој како гости и дарители на манастирот Св. Богородица – Трескавец се набројуваат голем број на занаетчи од повеќе занаети: терзии, папуции, ќурчи, анџии, кирачии, мутавџии, ојаци, сапунџии, меанџии, бочвари и др.

Во XIX век, благодарение на развојот и зголемувањето на занаетите Прилеп доживува голем економски напредок, а посебно се

сметал за голем економски центар со прилепскиот панаѓур од средината на XIX век. Според хроничарите во овој период имало 38-40 различни занаети организирани во еснафи, со еснафски тефтер и правилник. Бројот на занаети и еснафи варира од еден до друг хроничар, така да според записите на Марко Цепенков имало 31 еснаф, а подоцнежните записи од Ѓорѓи Трајчев бележат 41 еснаф. До Балканските војни во прилепската чаршија имало 1500 дуќани.

Еснафите имале голема улога во економскиот развој и социо-економскиот живот во Прилеп во почетокот на XIX век. Од овој период треба да се потенцираат неколку настани поддржани од страна на еснафите, како:

- Градење на Црквата Св. Благовештение во 1838 година,
- Формирање на црковно-училишна општина во Прилеп во чиј одбор влегува и по еден претставник од еснафите. Со нивна помош старите училишта се зајакнати со нов елитен училишен кадар и со парична помош еснафите помагале во градење на нови училишта,
- Откако чаршијата изгорела во 1854 година еснафите помагале да се изгради нова Саат кула во 1858 година која и денес стои и е обележје на градот.

После Балканските војни бројот на дуќани од 1500 паднал на 436 во 1913 година, а полска закрепнува по Првата светска војна, така да во периодот од 1927 до 1939 година има околу 700 дуќани.

По Втората светска војна, во првите години по стабилизирањето на новата држава занаетчиите се единствената стопанска гранка која го одржувала градот. Постепено, се формирале и занаетчиските задруги кои вклучувале повеќе занаетчи од иста област, а останале да работат и попсебни занаетчиски дуќани. Со наглиот индустриски развој, бројот на занаетчи во прилепската чаршија се намалува.

¹ Извор: Извадоци од монографијата Прилеп – Милениумско пулсирање: 1014-2014

Денес на почетокот на XXI век, од старите занаети има останато малку, а од поновите занаети кои се појавуваат со индустрискиот развој има електричари, механичари, златари, сервисери на електрични апарати и машини и многу други кои се неопходни за потребите на граѓаните и стопанството.

За Регионалната занаетчиска комора - Прилеп

Регионалната занаетчиска комора – Прилеп постои од 1934 година. Формата и начинот на работење низ годините согласно со законската регулатива се менувале, но комората останала како организациона форма која ги организира и поддржува занаетчиите од Општина Прилеп и соседните општини Кривогаштани, Долнени, Крушево и Македонски брод. Од 2005 година Регионалната занаетчиска комора – Прилеп има јавни овластувања согласно кои се врши евиденција во Занаетчискиот регистар.

Денес Прилеп како општина брои повеќе од 350 занаетчиски фирми, како и околу 100 друштва кои вршат занаетчиска дејност кои се организирани проекту Регионалната занаетчиска комора – Прилеп, која во рамките на своите можности им пружа секаква помош со цел да им го олесни функционирањето во рамките на постоечките законски прописи.

Во согласност со новиот Закон за занаетчиска дејност (Службен весник на РМ бр. 215/15) сите занаетчиски фирми треба да го усогласат своето работење во законски предвидениот рок согласно член 91 и член 89.

Анализа на моменталната состојба и проблемите со кои се соочува Регионалната занаетчиска комора - Прилеп

Регионалната занаетчиска комора – Прилеп веќе подолго време се соочува со финансиски потешкотии заради заостанати долгови и обврски према Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување. Според новиот закон за занаетчиство и Комората мораше да го усогласи своето работење, односно да обезбеди техничко административни предуслови кои ги бара Законот и после

контролата од конисијата од Министерство за економија беше донесен заклучок дека условите за работење се исполнети, но како пречка за добивање на јавните овластувања на Комората се јави нејзината блокирана сметка. Од страна на Комората е контактирано со Подрачните единици на Фондот за ПИОМ и ФЗО – Прилеп од каде потекнуваат обврските на комората за периодот 2001-2008 година. Овие обврски Комората не можеше навремено да ги сервисира заради недостигот на финансиски средства зошто со тогашниот закон во 2001 година се укина задолжителноста на коморскиот придонес и истиот стана доброволен. Така од тој период остануваат неисплатени обврските према вработените кои во тој период беа 3 лица, а дополнително на нив е додадена и камата.

Спрема комуникацијата со Фондот за ПИОМ, може да се склучи договор за репрограмирање на долгот и има можност за плаќање на рати, но обврските према ФЗО се веќе доставени на извршител и за да се исплатат на рати потребна е банкарска гаранција која комората не може да ја обезбеди бидејќи не располага со никаков имот.

Проблемот објаснет претходно е главен проблем за обезбедување на опстанокот на Регионалната занаетчиска комора – Прилеп и добивање на јавните овластувања. Кога не би се добиле јавните овластувања од Министерството за економија, тоа автоматски ќе значи бришење на Регионалната занаетчиска комора – Прилеп, предавања на регистрите на занаетчиите на Занаетчиската комора на РСМ, а потоа секоја од занаетчиските фирми во понатамошната постапка предвидена со новиот закон ќе трееба да го усогласи своето работење во најблиската занаетчиска комора во регионот која има јавни овластувања. Со тоа Регионалната занаетчиска комора - Прилеп ќе се избрише од лицето на градот Прилеп. Постапките за усогласување на занаетчиските фирми се условени со додатни трошоци (адвокатски и нотарски услуги), на кои дополнително ќе им се додадат и патните трошоци, што е сериозен трошок за занаетчиите. Со ова не само што овие средства

не би останале во нашата општина, ами и дел од занаетчиите заради ограничените приходи заради овие додатни трошоци можеби би го прекинале своето работење. Сето ова ќе има негативно влијание на занаетчиството во Прилеп како стопанска гранка со долга традиција, негативно ќе се одрази и на општината која ќе се соочи со изумирање на одредени занаети и недостаток на одредени занаетчиски услуги, а на крај ќе се одрази негативно и на приходите кои ги прима Општина Прилеп како институција по основ на локални такси (комунална такса за истакната фирма) и одредени даноци.

Како дополнителен проблем кој во изминатиот период се појави заради блокираната сметка е неможноста да се учествува и да се конкурира од страна на Комората на разни огласи и повици за проекти објавени од Министерството за економија, Општина Прилеп и други домашни и странски донатори со што би се обезбедиле дополнителни фондови за реализација на активности за поддршка на занаетчиството, разни обуки и семинари, предавања, промотивни активности, како и воспоставување на партнерства во насока на унапредување на развојот и промоцијата на занаетчиството како значајна стопанска гранка која посебно е битна за локалниот економски развој.

Сепак сакаме да потенцираме дека и покрај финансиските потешкотии, Комората во изминатиот период даваше поддршка на занаетчиите и во рамките на своите можности, преку свои претставници учествуваше во изготвување на стратешки документи на Општина Прилеп, учествуваше во организација на настани од својата област како:

- Изработка на Стратегија за локален економски развој на Општина Прилеп за периодот 2014-2020,
- Учество во работата на Економскиот совет од неговото формирање, декември 2011 година,
- „Денови на занаетчиство“ 2010-2013, настан кој се одржуваше во соработка со Општина Прилеп, Занаетчиската комора на Македонија,

Министерството за економија и
Министерството за култура,

- Организирање на два хуманитарни настани од страна на секцијата на бербери и фризери за обновување на оопожарените конаци на манастирот Св. Богородица – Трескавец,
 - Потпишување на меморандуми за соработка со сите средни стручни училишта во градот, учество во организирање на обуки и полагање на менторски испит,
- и други активности каде занаетчиите биле или директно вклучени преку свои претставници или дале поддршка.

Цели на проектот

Главна цел на проектот е да се обезбеди поддршка за понатамошно функционирање на Регионалната занаетчиска комора – Прилеп, со што ќе се овозможи поддршка и непречено функционирање на занаетчискиот сектор и претприемништвото во Прилеп и ќе се даде поддршка на воспоставувањето на мрежи на локални, државни институции, организации и агенции за промовирање на развојот на занаетчиството.

Специфични цели на проектот:

1. Да се овозможи финансиска консолидација на Комората.
2. Да се обезбеди функционирање и усогласување на Комората и вршење на сите дејности кои се предвидени согласно Законот за занаетчиство (Службен весник на РМ бр. 215/15), добивање на јавните овластувања, а со тоа и усогласување на занаетчиските фирми од Општина Прилеп.
3. Да се овозможи реализација на основите активности на Комората, како и дополнителни активности во насока на поддршка и унапредување на занаетчискиот сектор како значајна гранка за локалната економија и малото стопанство преку реализација на проекти и проектни активности за поддршка на

развојот на малите претпријатија и претприемништвото, како и градење на мрежи на локални, државни институции, организации и агенции за промовирање на партнерствата за развој на занаетчиството.

Активности

1. Исплата на заостанатите долгови и склучување на договори со Фондот за ПИОМ и ФЗО за репрограмирање на долговите и нивна исплата на рати.

2. Исполнување на сите потребни услови и усогласување на работата на Комората согласно новиот Закон за занаетчиство и добивање на јавни овластувања согласно овој закон и усогласување на занаетчиските фирми од Општина Прилеп во законски утврдениот рок.

Комората треба да добие јавни овластувања за издавање на следните акти:

- решение за упис во Занаетчиски регистар,
- решение за одбивање на барањето за упис во Занаетчиски регистар,
- занаетчиска дозвола,
- решение за упис на промена,
- решение за привремено запирање на вршење на дејноста,
- решение за одјавување на дејноста и
- решение за времено вршење на занаетчиска дејност.

3. Извршување на работите на Комората согласно член 66 од Законот за занаетчиство, како:

- развој и унапредување на занаетчиството во рамките на територијата која ја покрива,
- одржување на обуки за своите членови,
- предлага мерки за спречување на нелојална конкуренција,
- решавање на спорови меѓу своите членови,
- промоција на занаетчиството во рамки на територијата која ја покрива и надвор од неа,

- ги застапува интересите на своите членови пред органите на локалната власт,
- заштита и унапредување на дефицитарните занаетчиски дејности и стари занаети,
- дава предлози за организирање на облици на стручно образование,
- преквалификација и доквалификација на занаетчиите и на други лица и
- други задачи согласно со овој закон и Статутот на занаетчиската комора.

4. Реализација на други активности за развој и унапредување на занаетчиството, како и интересите на членовите и локалната заедница:

- подготовка и апликација на проекти до домашни и странски донатори,
- навремено информирање на членовите на Комората и граѓаните на Општина Прилеп за активностите на Комората и други настани од нивни интерес (на пр. изработка на web сајт на РЗК Прилеп и сл.),
- одржување на редовни состаноци со членовите на Комората,
- поголема промоција на членовите на Комората и нивните дејности,
- соработка со локалната самоуправа и размена на искуства, податоци и информации,
- извршување на занаетчиски услуги од интерес за локалната самоуправа и од јавен интерес без надоместок (како поправка на клупи, одржување на урбана опрема и сл.),
- соработка со други институции на локално ниво,
- соработка со средните стручни училишта и разгледување на можностите за обука на ученици и одржување на практична настава, во рамките на законските можности и реализација на активности во согласност со потпишаните меморандуми за соработка,
- соработка со бизнис секторот заради согледување на потребите од

- квалификувани кадри во одредени области,
- идентификација на дефицитарни занимања,
- идентификација на стари занаети и занаети во изумирање,
- учество во организирање на настани од значење за занаетството,
- учество во изработка на стратешки документи од локално значење.

Финансиски средства

Финансирањето на Коморите е регулирано со членовите 73 и 74 од законот за занаетство.

Занаетчиската комора и Занаетчиската комора на Македонија обезбедуваат средства за извршување на своите задачи од:

- задолжителен коморски придонес;
- надоместокот за извршени услуги од јавните овластувања,
- надоместоци од други услуги предвидени со статутот,
- донации и
- други извори.

распределбата на средствата помеѓу Занаетчиската комора и Занаетчиската комора на Македонија е исто согласно членот 73 од овој закон.

Занаетчиските комори со финансиските средства ги финансираат:

- остварувањето на заедничките општествени, економски и социјални интереси на вршителите на занаетчиска дејност,
- застапување на интересите на своите членови,
- развој и унапредување на занаетството во рамки на слободно дејствување на пазарни законитости,
- воспоставување на електронски занаетчиски регистар,
- реализирање на соработка со исти или слични организации и институции во РМ и странство, заради развој и промоција на националното занаетство, преку учество на саеми, изложби и слични манифестации,

- задачите и обврските од застапување на интересите на своите членови во постапките на усогласување на постоечката и носење на нова легислатива,
- информирање и општо стручно советување на членството,
- организирање на обуки, квалификации, преквалификации, доквалификации со цел подобрување на квалитетот на занаетчиските производи и услуги,
- поединечни активности на советување и стручна помош на членовите на нивно барање кои како општи упатства не бараат ангажирање на одделни експерти од подделна област,

Врз основа на законски предвидените приходи и расходи, како и очекувањата на Регионалната занаетчиска комора – Прилеп со процесот на усогласување на занаетчиските фирми со новиот Закон за занаетство, направен е следниот план за консолидација и понатамошна одржливост на функционирањето на Комората:

Трошоците на постапката за усогласување на една занаетчиска фирма:

- 3.000, 00 денари надоместок за занаетчиска дозвола,
- 1.357, 00 денари такса за решение од ЦРМ,
- 250,00 денари + 50,00 денари административна такса за решение и барање,
- Коморски придонес.

Овој ценовник е утврден од страна на Републичката занаетчиска комора согласно законот за занаетство.

Ако земеме во предвид дека во рамките на нашата општина функционираат и се активни околу 350 занаетчиски фирми и околу 100 друштва и ТП кои вршат занаетчиска дејност приходот од постапките за усогласување иза добивање на занаетчиска дозвола би бил околу 1.350.000,00 денари од кој 10% односно 135.000,00 денари се како приход на Републичката комора согласно законот што значи дека нето приходот за Регионалната

занаетчиска комора Прилеп би изнесувал 1.215.000,00 денари.

Но динамиката на усогласување на фирмите неможе да се предвиди со точност па затоа не можеме точно да предвидиме колкави би биле месечните приходи за комората во наредниот период.

Согласно член 91 од Законот за занаетчиство кој гласи: „Занаетчиите кои се регистрирани во регистарот на занаетчии и сите вршители на занаетчиска дејност кои се евидентирани во евиденција на вршители на занаетчиска дејност кои до денот на влегување во сила на овој закон вршат занаетчиска дејност, се должни во рок од 24 месеци од денот на започнување на примената на вршењето на јавните овластувања од член 89 став 1 од овој закон да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон овој закон и да поднесат барање да занаетчиската комора за издавање на решение за вршење на занаетчиска дејност и занаетчиска дозвола.

Имајќи го во предвид сето ова Регионалната занаетчиска комора Прилеп врши и други услуги за своите членови како што се изготвување на пресметки за плата и пресметки на закупнина.

Цената на оваа услуга изнесува 200,00ден. односно 300,00ден. Доколку се изготвуваат и двете пресметки за потребите на занаетчијата.

Бројот на членови кој имаат потреба од оваа услуга моментално изнесува 160 членови.

Имаме 120 x 200,00 ден. односно износ од 24.000,00 ден.

и 40 x 100,00 ден. односно износ од 4.000,00 ден.

Приходот од членарината би бил на месечно ниво 350 x 100,00 ден. 35.000,00 ден

Заради поголема прегледност горе споменатото во табеларен преглед би изгледало за следните 18 месеци:

ТАБЕЛА НА ПРОЕКТИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ		
Ред.бр.	ОПИС	Износ
1	Приходи од усогласување на занаетчиски фирми	52.500,00 ден.
2	Приходи од усогласување на трговски друштва	15.000,00 ден.
3	Изготвување на пресметки за плата	24.000,00 ден.
4	Изготвување на пресметка за закупнина	4.000,00 ден.
5	Приходи од членарина	35.000,00 ден.
	Вкупен износ	130.500,00 ден

ТАБЕЛА НА ПРОЕКТИРАНИ МЕСЕЧНИ РАСХОДИ		
Ред.бр.	ОПИС	Износ
1	Месечна рата за заостанат долг спрема ФПИОМ	83.333,00 ден.
2	Закупнина на деловен простор	4.000,00 ден.
3	Електрична енергија	2.900,00 ден.
4	Интернет, Телефон	1.100,00 ден.
5	Бруто износ на Трошоци за плата	18.000,00 ден
6	Материјални Трошоци (хартија Тонери и друго)	1.500,00 ден.
	Вкупен износ	110.833,00 ден.

Според овие табели разликата помеѓу приходите и расходите на месечно ниво би изнесувала 19.667,00 ден. Што би значело дека може да се предвиди дека ликвидноста на Комората би била одржлива.

Секако дека овие приходи и расходи би биле променливи во одредени периоди но оваа разлика би била гаранција дека оваа цел ќе може да се оствари.

Очекувана поддршка од Општина Прилеп: 600.000,00 ден.

Во рамките на предвидените месечни расходи ќе се реализираат сите претходно наведени активности на комората, за што Регионалната занаетчиска комора - Прилеп ќе достави до Советот на Општина Прилеп финален извештај во рок од 18 месеци од приемот на финансиските средства за реализацијата на овој проект, а тековно ќе се достават и два шестмесечни извештаи.

Број 09-2397/3
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНЕТЕ И
ДОПОЛНУВАЊАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА, НА ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП

1 Одлуката за давање согласност на измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/3
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 08.07.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на измените и
дополнувањата на Годишниот план за
вработување во 2019 година, на ЈКП
„Комуналец“-Прилеп

член 1

Се дава согласност на измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, бр.03-611 од 12.03.2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2397/4
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА
СУБВЕЦИОНИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ
ТРОШОЦИ ЗА ВОДА НА СОЦИЈАЛНО
РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА 2019
ГОДИНА**

1 Програмата за измена на Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/4
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002) и член 14, став 1, точка 7 статутот на општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" бр.6/2003; 4/2005 и 10/2008), Советот на Општина Прилеп на 29 седница одржана на 08.07.2019 година донесе:

ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2019 година

Во Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2019 година се вршат следните измени:

Во точка 2.Цели на програмата, зборовите "корисници на постојана парична помош" се заменуваат со "корисници на гарантирана минимална помош"

Број 09-2397/5
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2020 ГОДИНА, НА ЈКП
„ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП**

1 Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/5
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 08.07.2019 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп, бр.01-102/1 од 29.06.2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 09-2397/6
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ “ЕНЕРГО-ПРИЛЕП“ ПРИЛЕП

1 Решението за разрешување и именување на член во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности „Енерго-Прилеп“ Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08-2399/6
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 17 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016), член 26 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 08.07.2019 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на член во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности „Енерго-Прилеп“ Прилеп

1.Со ова Решение се разрешува Жарко Стеваноски од член во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности „Енерго-Прилеп“ Прилеп врз основ на негова неотповиклива оставка бр.09-2314/1 од 01.07.2019 година.

2.За член во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности „Енерго-Прилеп“ Прилеп се именува Кирил Стојаноски дипломиран економист и мандатот на именуваниот трае до истекот на мандатот на именуваните членови на УО на Јавно претпријатие за енергетски дејности „Енерго-Прилеп“ Прилеп согласно решение 09-278/6 од 25.01.2019 година.

3.Решението да се достави до разрешениот и именуваниот, Јавно претпријатие за енергетски дејности „Енерго-Прилеп“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 09-2397/7
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ И СТАНДАРДИ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/7
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Сл.Весник на РМ" бр. 5/2002), член 26 точка 46 од Статутот на ЕЛС-Општина Прилеп ("Службен гласник" бр.6/2003, бр.4/2005 и 11/2008 год.), а во врска со член 80-а став (1) од Законот за градење (Сл.весник на РМ" бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16, 35/15, 64/18,168/18) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 08.07.2019 година, донесе:

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Одлуката за утврдување критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп

Член 1

Се врши измена во насловот на Одлуката за утврдување критериуми и

стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп ("Службен гласник" бр.18/18), со тоа што зборот „Одлука,, се заменува со зборот „Програма,,.

Член 2

Во член 26, по став (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„Поставувањето на самостоечките рекламни паноа за периодот 2019 – 2023 година се уредува со посебна Програма донесена од страна на Советот на Општина Прилеп во која ќе бидат опишани технички карактеристики, начинот и постапката на поставување на урбана опрема – рекламни самостоечки паноа во сообраќајни површини на општински патишта и улици на подрачјето на општина Прилеп, ”.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник.

Број 09-2397/8
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА
НА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИ И
НАЧИН НА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА
НЕДВИЖЕН ИМОТ КОЈ СЕ НАОЃА НА КП
15625/1 СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС-ОПШТИНА
ПРИЛЕП, ВО ПОСТАПКА СО ЕЛЕКТРОНСКО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1. Одлуката за измена на одлука за определување услови и начин на давање под закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 15625/1 сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во

постапка со електронско јавно наддавање, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/8
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на чл.36 ст.1 т.10 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Сл.Весник на РМ" бр. 5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 т.33 и член 95 од Статутот на ЕЛС-Општина Прилеп ("Службен гласник" бр.6/2003, бр.4/2005 и 11/2008 год.), и врз основа на член 37, член 38 и член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл. Весник на РМ 78/15, 106/15, 190/16, 21/18 и 101/19) како и член 30 и член 32-а од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЕЛС на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.14/2009, 12/2015 и 11/2018), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 08.07.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

За измена на одлука за определување услови и начин на давање под закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 15625/1 сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во постапка со електронско јавно наддавање

Член 1

Се врши измена во член 4 од Одлуката за определување услови и начин на давање под закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 15625/1 сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во постапка со електронско јавно наддавање број 09-4626/28 од 26.12.2018 година.

Член 2

Член 4 се менува и гласи: "Висината на почетна цена за месечна закупнина изнесува 400,00 ЕВРА што пресметано во денарска противвредност изнесува 24.615,00 денари, според средниот курс на еврото утврден од

страна на НБРМ. Вкупната вредност на објектот кој се дава под закуп согласно Извештајот за Проценка на недвижен имот изработен од овластен проценител Трговско друштво за градежништво, промет и услуги ГЕНИКО увоз-извоз ДОО Прилеп заведена со архивски број во Општина Прилеп 03-2111/2 од 03.07.2019, година изнесува 80.047,00 ЕВРА или изразено во денарска противвредност - 4.922.903,00 денари.

Член 3

Оваа одлука е составен дел на Одлуката за определување услови и начин на давање под закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 15625/1 сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во постапка со електронско јавно наддавање број 09-4626/28 од 26.12.2018 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 09-2397/9
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

1. Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/9
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ„ бр. 15/15, 44/15,98/15 и 193/15), член 36 ст.1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ, 5/02) и чл. 26 т.8 од статутот на Општина Прилеп (Сл. Гласник на Општина Прилеп бр.6/03, 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седница одржана на 08.07.2019 година, донесе :

ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2019 година

1.Во програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2019 год. во потпрограмата :

-ЈДО-изградба и реконструкција на општински патишта и улици

ЈДО-3. се додава : Реконструкција на општински пат Л600195524 – од Прилеп – н.м. Волково-н.м. Прилепец- до Манастир „Свети Никола,, - 3-та фаза

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Прилеп,,.

Број 09-2397/10
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ,
КАКО И СПОРТСКИ КЛУБОВИ ВО ОБЛАСТИТЕ
ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНАТА, ПО
ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 01/2019 СОГЛАСНО
ЗАПИСНИКОТ ОД КОМИСИЈАТА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ**

1. Одлуката за доделување на средства на Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2019 согласно Записникот од Комисијата за финансирање и буџет, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2399/10
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 45 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 08.07.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

за доделување на средства на Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2019 согласно Записникот од Комисијата за финансирање и буџет

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Прилеп доделува средства на Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2019 согласно Записникот од Комисијата за финансирање и буџет, бр.09-2264/1 од 27.06.2019 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука се обезбедуваат од ЛОО-Спорт и рекреација на ставка 463-Трансфери до невладини организации потставка 463120-Трансфери до спортски клубови, предвидени во Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-2397/11
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА

1. Одлуката за формирање Локален совет за превенција, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2399/11
08.07.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), а во врска со Стратегијата за развој на полиција 2016 – 2020, членот 11 од Законот за полиција, член 18 од Кодексот на полициска етика, Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 08.07.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА

Член 1

Со оваа Одлука се формира Локален Совет за превенција и за постојани членови се именуваат:

-Градоначалник на Општина Прилеп, Илија Јованоски за претседавач со Локалниот Совет за превенција;

-Претседател на Совет на Општина Прилеп, Миле талески за член;

-Командир на ПС од Општа надлежност-Прилеп, Кире Спискоски за член;

-Началник на НККР ПС од Општа надлежност-Прилеп, Емилија Велкоска за член;

Член 2

За Секретар на Локален Совет за превенција се именува Александра Кокароска, која треба да обезбеди „видливост,, и „одржливост,, на истиот со вклучување лице за односи со јавност и користење на интернет страницата на општината за промовирање на локалните стратегии и локалните превентивни активности.

Член 3

Локалниот Совет за превенција има и променливи членови во зависност од дневниот ред на состанокот на локалниот совет за превенција.

Член 4

ЛСП треба да работи редовно-најмалку 6 состаноци во годината, а по потреба или барање на некоја засегната страна и почесто.

Член 5

За секој состанок на ЛСП ќе се изготвува записник, за делување врз секој можен или реален проблем ќе се изготвува нацрт план за постапување со динамика и рокови.

Член 6

Ќе развиваат и предлагаат предлог проекти или кампањи за навремено дејствување/спречување на можните причинители за појава на проблеми во заедницата.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп"

Број 09-2397/12
08.07.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 08.07.2019 година

1. Одлука за давање согласност на Одлуката за расход на основни средства на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, бр.02-125/8 од 22.02.2019 година.....стр.1
2. Проект за поддршка на Регионалната занаетчиска комора-Прилеп.....стр.2
3. Одлука за давање согласност на измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп.....стр.9
4. Програма за измена на Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2019 година.....стр.10
5. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп.....стр.11
6. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп.....стр.11
7. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп.....стр.13
8. Одлука за измена на одлука за определување услови и начин на давање под закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 15625/1 сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во постапка со електронско јавно наддавање.....стр.13
9. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2019 година.....стр.14
10. Одлука за доделување на средства на Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2019 согласно Записникот од Комисијата за финансирање и буџет.....стр. 14
11. Одлука за формирање Локален совет за превенција.....стр.15

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци